



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 18 декември 1963
Скопје
Број 44

Претплата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

284.

На основа точка 8 од Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи, установи и организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Новогодишна награда за 1963 година ќе се исплати на службениците и работниците во редовен работен однос како и на хонорарните службеници запослени со полно работно време и тоа:

а) во висина на месечната плата на оние кои во 1963 година поминале во служба преку седум месеци;

б) 50% од месечната плата на оние кои во 1963 година поминале во служба од три до седум месеци.

2. Новогодишната награда ќе се исплати на службениците и работниците на републичките државни органи, како и на службениците и работниците на установите спрема кои републичките државни органи вршат права на основач и републичките организации на кои се применуваат одредбите за платите од Законот за јавните службеници.

На републичките државни органи, установи и организации во кои на основа член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/61) се врши проверување на системот на финансирање и внатрешна распределба во државните органи, можат да се доделат средства во висина на новогодишната награда ако за таа цел средства веќе не им се доделени.

Распределбата на средствата одобрени по претходниот став ќе се врши во согласност со одредбите од правилникот за личниот доход.

3. Новогодишна награда ќе се исплати под условите на оваа одлука, и на службениците и работниците во просветните и научните установи, што ги основаат републички органи, кои се плаќаат според правилник, ако во сумата за лични приходи не е засметана новогодишната награда.

4. Новогодишна награда според оваа одлука ќе им се исплати и на семејствата на службениците и работниците кои починале во 1963 година, ако во моментот на смртта ги исполниле условите пропишани со оваа одлука.

По исклучок од претходниот став на семејствата на службениците и работниците кои загинале од земјотресот во Скопје новогодишна награда ќе им се исплати во полн износ без оглед на должината на времето поминато на служба во 1963 година.

5. Новогодишна награда не им припаѓа на службениците и работниците на кои службата во 1963 година им престанала по член 92 став 1 точка 5 или 6, по член 137 став 1 точка 4, 5 или 6 од Законот за јавните службеници.

6. Исплатата на новогодишната награда ќе се изврши во декември 1963 година.

7. Под плата во смисла на оваа одлука се подразбираат сите редовни примања кои според постојните прописи се сметаат како плата за редовно работно време.

8. На новогодишната награда ќе се пресмета и плати основен придонес за инвалидско и основен придонес за пензиско осигурување.

9. Исплатата на новогодишната награда на службениците и работниците на републичките органи ќе се изврши на товар на средствата на Републичкиот буџет за 1963 година, а на службениците и работниците на установите и организациите од средствата наменети за лични расходи односно од средствата на фондовите за наградување на службениците и работниците.

Исплатата на новогодишната награда ја врши органот, установата односно организацијата каде е службеникот запослен односно кај која бил запослен при престанокот на службата.

10. Се овластува Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата да донесува поблиски упатства за спроведување на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 09-4037/1
2 декември 1963 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

285.

На основа член 4 од Уредбата за организацијата и работењето на Републичката комисија за верски прашања („Службен весник на СРМ“ бр. 1/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

1. За претседател на Републичката комисија за верски прашања се именува БОРО ЧАУШЕВ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4058/1

28 ноември 1963 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

286.

На основа член 11 став 2 од Уредбата за основање на Завод за техничка помош бр. 09-3892/1 од 7. XI. 1963 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ

1. За директор на Заводот за техничка помош, се именува инж. ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, досегашен помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4052/1

28 ноември 1963 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

287.

На основа член 35 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО — СКОПЈЕ

1. Се разрешува директорот на Заводот за водостопанство — Скопје инж. ДУШАН БАБИК, по негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4053/1

28 ноември 1963 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

288.

На основа член 3 од Уредбата за основање републички сообраќаен инспекторат („Службен весник на СРМ“, бр. 33/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СООБРАЌАЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За главен инспектор на Републичкиот сообраќаен инспекторат се назначува АЦО ДИМИТРОВСКИ, досегашен самостоен советник во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4054/1

28 ноември 1963 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

289.

На основа член 17 став 3 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

1. За член на Републичката комисија за службенички работи се именува АЛЕКСАНДАР СПАСОВ, потпретседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4055/1

28 ноември 1963 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

290.

На основа член 21 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Комисијата за бегалци од Егејска Македонија се именува КАТА ЈАХТОВА, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4056/1

28 ноември 1963 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

291.

На основа член 21 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА

1. Се разрешува членот на Комисијата за одликувања КРСТЕ ЧАЛОВСКИ.

2. За член на Комисијата за одликувања се именува ДИМИТАР МИРЧЕВ, секретар на Централниот комитет на Сојузот на младината на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4057/1

28 ноември 1963 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

292.

На основа член 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), во врска со член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ

I. Се разрешуваат поради заминување на нова должност:

1. ЖИВКО СИМОНОВСКИ, од должноста помошник на републичкиот секретар за труд;

2. ЦВЕТА ЧАЛОВСКА, од должноста помошник на републичкиот секретар за култура;

3. инж. ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, од должноста помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство и

4. ДИМЧЕ ПЕНЕВ, од должноста помошник на директорот на Заводот за статистика на СРМ.

II. Се назначуваат:

1. За помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство д-р инж. ЖИВКО ПАРИШКО, досегашен директор на Националниот парк „Пелистер“ — Битола;

2. За помошник на републичкиот секретар за труд УРОШ АНДРЕЕВСКИ, досегашен началник на Заводот за труд и трудови односи во Градското собрание — Скопје; и

3. За помошник на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, досегашен началник на секторот за индустрија и рударство во истиот Завод.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4051/1

28 ноември 1963 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

Огласен дел

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, прогласување за неважни полиси, барирани чекови, повикување наследници со непознато место на живеење и сл. — за еден збор 15 динари;

2. — Промена на лично и фамилијарно име — за еден збор 15 динари;

3. — Регистрации на стопанските организации — 9.600 динари;

4. — Премени и бришење од регистарот на стопанските организации — 7.200 динари;

5. — Регистрации на установите со самостојно финансирање — 140 динари за еден сантиметар квадратен во весникот;

6. — Ликвидации на стопанските организации — 140 динари за еден сантиметар квадратен;

7. — Регистрации на занаетчиските дуќани и работилници и престанок на занаетчиски дуќани — 2.000 динари;

8. — Конкурси и јавни наддавања — 140 динари за еден сантиметар квадратен;

9. — Огласување за неважни печати и штембили — од збор 70 динари;

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: лични карти, здравствени легитимации, работни книшки, свидетел-

ства, воени документи, ловечки исправи, оружен лист и други слични огласи — 400 динари;

11. — Биланси на стопанските организации (само биланс по обр. 11 — Дин. 14.000), а заедно со извод од извештајот ќе се наплатува по 100 динари за еден сантиметар квадратен;

12. — За огласи што не се опфатени во горните точки ќе се наплатува 150 динари за еден сантиметар квадратен.

Горните цени (паушалните износи) се однесуваат на огласи што се објавуваат според вообичаениот текст. Ако текстот е поголем од вообичаениот се доплатува разлика.

За да се објави оглас (се однесува за огласите под точка 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11) во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 802-11/1-698 кај Народната банка — Скопје.

Молиме, огласите да се доставуваат читливо напишани според вообичаената форма во „Службен весник на СРМ“, бидејќи во спротивен случај не одговараме за евентуални грешки.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1964 година.

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-20148/1 од 28 октомври 1963 година, ја одобри промената на личното име на Василевски Митар, роден на 1 ноември 1936 година во Стари Град, Титоввелешка околина, од татко Милан и мајка Панда, така што во иднина личното име ќе му гласи **Арсовски Митре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (417)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-18212/1 од 28 септември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Дербаноска Родопа, родена на ден 24 март 1937 година во Струга, Охридска околина, од татко Петар и мајка Царева, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Родна**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (418)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-18700 од 5 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Василевски Јосиф, роден на ден 4 февруари 1936 година во село Љубојно, Охридска околина, од родители: татко Лазар и мајка Софија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Рајчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (419)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19381 од 14 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристева Надежда, родена на ден 25 мај 1941 година во Витола, од родители: татко

Доне и мајка Фанија, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Велјанова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (420)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19274/1 од 10 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Блажевски Видомир, роден на ден 14 август 1944 година во село Песочани, Охридска околина, од татко Стојан и мајка Тодорка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Владо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (421)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16701/1 од 10 септември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Плешкова Гурѓа, родена на ден 18 февруари 1948 година во Штип, од татко Милалче и мајка Мариќа, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Васка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (422)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16699/1 од 10 септември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ѓорѓева Муша, родена на ден 15 август 1957 година во село Валталија, Штипска околина, од татко Ѓорѓи и мајка Ангелина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Маре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (423)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19646/1 од 19 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Василков Илија, роден на ден 30 јуни 1923 година во село Карбинци, Штипска околина, од татко Тасе и мајка Јилјана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Георгиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (424)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19458/1 од 17 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илиева Македонка, родена на ден 18 август 1945 година во Штип, од татко Александар и мајка Станка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Вескова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (425)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19459/1 од 28 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Гаразова Стаљинка, родена на 11 март 1949 година во Штип, од татко Тодор и мајка Бота, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Станка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(426)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19278/1 од 12 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димовски Павле, роден на ден 6 јуни 1941 година во село Драгош, Битолска околија, од родители: татко Димко и мајка Стојанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му е **Јолевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(427)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19278/1 од 12 октомври 1963 година, ја одобри промената на Димовска Добринка, родена на ден 11 ноември 1941 година во село Лажец Битолска околија, од родители: татко Петар и мајка Вангелија, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Јолевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(428)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19273/1 од 8 ноември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име Гичовски Мижало, роден на ден 1 февруари 1922 година во Прилеп, од татко Ѓорѓи и мајка Спасија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Глигоровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(429)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16853/1 од 14 септември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Селчанец Стеван, роден на 10 октомври 1929 година во Прилеп, од татко Јован и мајка Трајанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Спирковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(430)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-20149/1 од 28 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ацев Слободан, роден на ден 9 јануари 1958 година во село Чифлик, Штипска околија, од татко Митев Здравко и мајка Бојана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ѓоко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(431)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-20151/1 од 28 октомври 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име Ристовски Љубомир, роден на ден 23 јуни 1927 година во Скопје, од родители: татко Новак и мајка Лена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Змејковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(432)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19495/1 од 17 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Маргаритова Занујана, родена на 5 јануари 1945 година во Пловдив, Бугарија, од татко Сотир и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Пенка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(433)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16445/1 од 1 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Цветковска Ѓурѓина, родена на ден 21 февруари 1947 година во село Пладниште, околија Панчево, од татко Благоја и мајка Милева, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Вера**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(434)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-20150/1 од 28 октомври 1963 година, ја одобри промената на личното име на Сиљановски Милиќ, роден на 7 февруари 1936 година во село Прострање, Охридска околија, од родители: татко Јонче и мајка Парашкева, така што во иднина личното име ќе му гласи **Дамчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(435)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-19494/1 од 17 октомври 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Величковски Светолик, роден на 28 февруари 1933 година во село Студена Бара, Скопска околија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Светозар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(436)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-21230/1 од 19 ноември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илиевски Александар, роден на 23 јули 1926 година во с. Болно, Охридска околија, од татко Тале и мајка Стефанка. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетното дете Илиевски Драган, роден на 20 мај 1955 година во Краљево, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Теланчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(437)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Општинскиот суд Скопје II, по правната работа на тужителот Менду Али Демир од Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 22, против тужените Сулејман Амди Улфат од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 3, Есат Абдула Сафтер и Есат Абдула Ахмед, обајцата од Скопје, ул. „386“ број 53, за утврду-

вање на сопственост вредност на спорот 30.000 динари, им постави на сите тужени привремен застапник адвокатот Јанко Бојков од Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 76, во смисла на член 77 став 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи тужените немаат полномошник во СФРЈ, а се наоѓаат во Турција со непознато место на живеење и доставувањето не е могло да се изврши.

Поставениот привремен застапник адвокатот Јанко Бојков ќе ги застапува тужените по завената правна работа сè додека тужените или нивните полномошници не се појават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 269/63. (438)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. X. 1962 година под рег. бр. 120/55, книга I е запишано следното: Јосиф Талевски, досегашен потписник на Кондурацискиот дуќан „Загреб“ од Битола е разрешен од должност. Се овластува Османов Исмаил, в. д. раководител, да го потпишува дуќанот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 400/62. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 259, страна 675 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, бр. 138 од 21. IX. 1962 година кон Угостителското претпријатие „Меркез“, Скопје, се припојуваат Угостителското претпријатие „Љуботен“, Скопје, и Претпријатието — угостителски дуќан „Шар“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 679/62. (1514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 688, страна 495, книга I е запишано следното: Александар Лесевски, досегашен потписник на Претпријатието за далекуводи и графостаници — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Тодор Пешевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Козаревски Иван и Тодор Пешевски, сметано од 8. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 688/62. (1516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 607, страна 475 е запишано следното: Блажевски А. Александар, досегашен книговоди-

тел на Водоинсталатерската задруга „Водоинсталатер“ — Горче Петров, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на задругата е назначен Старковски Стојан. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Петковски Алексо, раководител, и Петковски М. Александар, претседател на управниот одбор, сметано од 5. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 683/62. (1522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Алириза Јусуфовски, в. д. директор, досегашен потписник на Фабриката за производство на крупна кожа — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на фабриката е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово, бр. 17216/1-1962 година Блашко Јаневски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 10. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 691/62. (1523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово, бр. 04-6269/1 од 26. VI. 1962 година е одобрено конституирањето на Фабриката за производство на крупна кожа во изградба — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 601/62. (1524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 418, страна 435, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино, бр. 04-2889/1 од 25. X. 1962 година е одобрено конституирањето на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 680/62. (1525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90, страна 325 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Балкан“ од село Барово, Титоввелешка околија, и тоа: Најдо Соколов, Трајко Лазаров и Ангел Костадинов им престанува правото за потпишување.

За нов управник на задругата е назначен Душан Ставров. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Јанчев Лазов Ило, претседател на управниот одбор, сметано од 28. VII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 498/62. (1531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8, страна 15 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Солунска Глава“ од село Папрадиште, Титоввелешка околија, и тоа: Васил Ристов Галевски, управник, и Никола Миланов Јордановски им престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Никола Миланов Јордановски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Ангел Павлов Јовановски, благајник, сметано од 25. VIII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 570/62. (1532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 41, страна 119 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-16808 од 25. X. 1962 година дејноста на Продавницата во Скопје на Фабриката за бонбони, чоколади и бисквити „Јосип Краш“ — Загреб во иднина се проширува и со: продажба на алкохолни и безалкохолни пijaлоци во затворени шишиња.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 720/62. (1546)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 65, страна 185 е запишано следното: Ристо Писевски, досегашен директор на Трговското претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ увоз-извоз, Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 10567 од 8. VI. 1962 година Митре Цветковски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Ивановски Даме, шеф на сметководството, сметано од 3. XI. 1962 година.

Со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, број 16683 од 29. IX. 1962 година Митре Цветковски е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува претпријатието со Ивановски Даме.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 682/62. (1547)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 355, страна 941 е запишано следното: На досегашниот потписник на Молеро-фарбарското претпријатие „Зограф“ од Скопје и тоа: Петковски Драган, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување.

За потписник на претпријатието во иднина останува само директорот на претпријатието Атанасовски Борис, сметано од 23. VI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 374/62. (846)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 533, страна 1553 е запишано следното: На досегашните потписници на Молеро-фарбарската занаетчиска задруга „Идеал“ — Скопје и тоа: Николовски Никола, пом. раководител, Ѓорѓи Индов, Ивановски Андов Трајко и Нацев Кузманов Димитрије им престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Николовски Илија, шеф на сметководството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Николовски Никола, сега технички раководител, и стариот регистриран потписник Киро Кузманов Нацев, раководител на задругата, сметано од 30. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 662/62. (1570)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 481, страна 1344 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Занаетчиската задруга за Курчиско-крзнарски производи и услуги „Крзнар“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје, бр. 148 од 21. IX. 1962 година е припоена кон Претпријатието за изработка на детска конфекција „Наше дете“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 622/62. (1548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 320, страна 969 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделското стопанство „Напредок“ од село Согле, Титоввелешко, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Богомила, бр. 01-3888 од 23. XI. 1961 година е припоено кон Земјоделската задруга „Кадица“ од село Теово, Титоввелешка околија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 725/62. (1551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието „Макотекс“ увоз-извоз, Скопје, и тоа: Бранко Стамески, Атанас Атанасиевски, Васо Настевски, Киро Апостолов, Перо Адамовски, Нада Франгова, Киро Тодоров Зенделски, заменик директор, Андреа Алексов Михајлов, шеф на сметководството, и Васил Георгиев Вацев, шеф на пословницата за девизни работи, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на

овластувањето и новоназначените потписници: Та-
тјана Симеонова Михајлова, пом. раководител на
II економска единица, и Александар Живков Ста-
матовски, пом. раководител на III економска еди-
ница, сметано од 20. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 711/62. (1549)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83,
страна 297 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила, бр. 01-3888 од 23. XI. 1961 година кон Земјо-
делската задруга „Кадица“ од село Теово, се
припојува Земјоделското стопанство „Напредок“
од село Согле, Титоввелешка околија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 724/62. (1552)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12,
страна 23 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Чашка,
бр. 01-2052/1 од 18-VII-1962 година кон Земјодел-
ската задруга „Крсте Димов“ од село Извор, Ти-
товвелешка околија, се припојуваат земјоделските
задруги „Димитар Влахов“ од село Стари Град,
„Мукос“ од село Оморани и „Слога“ од село Вла-
диловци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 705/62. (1553)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18,
страна 36 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Му-
кос“ од село Оморани, Титоввелешка околија, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на опш-
тината Чашка, бр. 01-2052/1 од 18. VII. 1962 година
е припоена кон Земјоделската задруга „Крсте Ди-
мов“ од село Извор, Титоввелешка околија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 706/62. (1554)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 61,
страна 209 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ди-
митар Влахов“ од село Стари Град, Титоввелешка
околија, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината Чашка, бр. 01-2052/1 од 10. VII.
1962 година е припоена кон Земјоделската задруга
„Крсте Димов“ од село Извор, Титоввелешка око-
лија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 707/62. (1555)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98,
страна 363 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Би-
стра“ од село Степанци, Титоввелешка околија,
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Чашка, бр. 01-2052/1 од 18. VII. 1962 го-

дина е припоена кон Земјоделската задруга
„Крсте Димов“ од село Извор, Титоввелешка око-
лија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 708/62. (1556)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 232, страна 673 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Теарце, бр. 03-7823/1 од 20-XI-1962 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со мешани индустриски стоки на мало и
селскостопански производи на мало и големо „Би-
стрица“ од село Теарце, се дополнува и во иднина
е: продажба на крзнена стока, железарска стока
и прибор, музички инструменти, радиоапарати и
прибор, саати и производи од племените метали,
градежен материјал, намештај, животни намирни-
ци и предмети за домашна потреба, деликатесни
производи, туѓунови производи, мешана индустри-
ска стока, дрогерска стока и угостителство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 734/62. (1558)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 106,
страна 453, книга I е запишано следното: Се брише
од регистарот на задругите Станбената задруга
на работниците и службениците во Волнарскиот
комбинат „Тодор Циловски Мерџан“ од Тетово,
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово, бр. 05-13914/1 од 31. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 709/62. (1559)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93,
страна 373, книга I е запишано следното: Бобе
Арсовски, досегашен принуден управник на Земјо-
делската задруга „Прељубиште“ од село Прељуби-
ште, Тетовска околија, под принудна управа, е
разрешен од должност и му престанува правото
за потпишување.

За принуден управник на задругата е назна-
чен Димче Филиповски. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите
на овластувањето, сметано од 3. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 681/62. (1561)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 233, страна 679 е запишано следното:
Досегашните потписници на Столарското претпри-
јатие „Бор“ од Тетово и тоа: Синкевиќ Ѓорѓи, в. д.
директор, и Чедо Јефтовски се разрешени од дол-
жност и им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово, бр. 01-14129/1 од 28. IX. 1962 година
Јанкоски Андро. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето со новоназначениот потписник Пе-

ро Бошковски и стариот регистриран потписник Горе Симовски, книговодител, сметано од 13. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 699/62. (1562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 175, страна 471 е запишано следното: Киро Томоски, досегашен директор на Претпријатието за обработка на тутун — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 01-15547 од 26. X. 1962 година Александар Стерјоски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Љубе Ганев Миладиновски, технички директор, сметано од 22. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 719/62. (1563)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 417, страна 1122 е запишано следното: Димитров Благоја, досегашен в. д. директор на Претпријатието за производство и монтажа на електрични уреди и проектирање и изведување на електро постројки „Југ“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен инж. Љубомир Коруноски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Димитар Трајков, финансиски директор, Гогушев Радослав, в. д. шеф на финансиското книговодство, и Стојановски Велко, шеф на техничката припрема, сметано од 12. XII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 749/62. (1572)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 714, страна 53, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, бр. 04-18918/1 од 12. XI. 1962 година фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 34, на Белградската електронска индустрија „Белинд“ — Белград во иднина се менува и гласи: Електронска индустрија — Ниш — Продавница во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 748/62. (1573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, бр. 04-14450/1 од

20. X. 1962 година дејноста на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — Скопје во иднина се проширува и со продажба на бензол.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 704/62. (1574)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 551, страна 91 е запишано следното: Николовски Трпе, досегашен директор на Претпријатието за производство на леб, бели печива и буреќ „Луќс“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 16688 од 29. IX. 1962 година Кромовски Трајче. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Митре Ацовски, директор на стопанско-сметководниот сектор, Милош Бриндевски, комерцијален директор, Трпе Куновски, шеф на сметководството, и Ѓоко Николовски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 10. XII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 742/62. (1575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 201, страна 601 е запишано следното: Досегашните потписници на Фабриката за производство на конзерви во изградба — Куманово и тоа: Младен Саздовски, директор, Олга Бајалска, технички директор, Владо Тасевски, книговодител, и Војо Стојановски, земјоделски техничар, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на фабриката е назначена Олга Бајалска, со решението на Народниот одбор на општината Куманово, бр. 11192/1 од 30-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 718/62. (1578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за рабни цевки и метални конструкции „11 октомври“ — Куманово и тоа: Новковиќ Милоша Раде, Драган Благоја Спасовски и Момчило Драгослава Вељковиќ им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Костадин Ивана Анастасовски, финансов директор, и Ѓорѓи Давида Спасовски, комерцијален директор. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Мургаشانски Михајло, директор, и Никола Бабановски, шеф на сметководството, сметано од 17. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 639/62. (1579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 151, страна 411 е запишано следното: Цветковиќ Стојана Драгољуб, досегашен в. д. директор на Рудниците и индустријата за неметали „Базалт“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Рудниците и индустријата за неметали „Базалт“ — Куманово е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово, бр. 7244/1 од 28. IX. 1962 година Бошко Зивовски, кој што ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Цветковиќ Стојана Драгољуб, референт по ХТЗ, сметано од 10. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 694/62. (1580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79, страна 281 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Пекарев“ — Неготино и тоа: Трајко Панов, управник, Диме Славев Марков, шеф на сметководството, и Кири Ристов Димов, член на управниот одбор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За управник на задругата е назначен Вано Пендев. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Бојациев Љупчо, шеф на сметководството, и Димитар Донев, магацинер, сметано од 26. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 654/62. (1583)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 391, страна 213 е запишано следното: Драги Лазаревски, досегашен управник на Деловното здружение за поделско производство и промет со поделски производи, репродукциони материјали и средства за инвестициона изградба „Слатина“ — Градско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на здружението е назначен Клима Каровски Коце. Тој здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Данаилов Ристо, претседател на управниот одбор, и Димчев Борис, референт по земјоделски производи, сметано од 12. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 696/62. (1584)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 187, страна 199 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за железарски и градежни

материјали на големо и мало „Тесла“ — Тетово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-12457 од 23. IX. 1961 година е фузионирано во новоформираното Трговско претпријатие „Тесла“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 712/62. (1587)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 56, страна 127 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало за огревни и градежни материјали „Дрвар“, Тетово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-12458 од 23. IX. 1961 година е фузионирано во новоформираното Трговско претпријатие „Тесла“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 713/62. (1588)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 256, страна 859 е запишано следното: Томче Гавроски, досегашен директор на Автогранспортното претпријатие „Полет“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 01-15546 од 26. X. 1962 година Ристо Николоски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Јордан Алексовски, книговодител, сметано од 27. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 947/62. (1589)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под ред. бр. 4, страна 296 е запишано следното: Се проширува дејноста на Занаеачкото услужно претпријатие „Универзал“ — Струмица, и покрај досегашната дејност, ќе врши и столарска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 187/62. (1601)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 77, страна 221, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-19836/1 од 22. XII. 1962 година Продавницата во Скопје на улица „Маршал Тито“ бр. 16 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“, Скопје, го преместува седиштето на ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 во Скопје.

Исто така и досегашниот раководител на Продавницата Јордан Димитровски е сменет. За нов раководител на продавницата е поставен Андоновски Илија, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 48/63. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 179, страна 467 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 8131/1 од 28. I. 1963 год. дејноста на Фабриката за порцелан и санитарна керамика „Борис Кидрич“ од Титов Велес во иднина се проширува и тоа: се одобрува да врши услуги на други стопански организации и индивидуални производители во следните погони: Лабораторија — вршење анализа и испитување на разни суровини од рударски претпријатија и изготвување на рецептури од нметален смер; Столарска работилница — изработување на дрвени модели; Електро работилница — да врши поправки на разни морни инструменти и електромотори.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 89/63. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата во Тетово на ул. „19 ноември“ бр. 1 на Трговското претпријатие за текстил на големо и мало „Спорт“ — Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово — Продавница број 1 во Тетово, на ул. „19 ноември“ број 2.

Раководител на продавницата е Џемил Јахја.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 68/63. (146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата број 9 во Тетово на улица „Страшо Пинџур“ бр. 39 на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ — Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 2 во Тетово на улица „Страшо Пинџур“ бр. 51.

Раководител на продавницата е Трпе Аврамски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 69/63. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата број 6 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 41 на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало

со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 10 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 29.

Раководител на продавницата е Мухедин Умер.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 61/63. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Текстилната продавница број 10 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 33, во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово — Продавница број 11 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ број 21.

Раководител на продавницата е Илија Јосифовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 60/63. (149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Текстилната продавница број 2 во Тетово на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 19 на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 12 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 7.

Раководител на продавницата е Невзат Сулејмани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 59/63. (150)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата број 7 во Тетово, улица „Беличица“ бр. 30 на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 13 во Тетово на улица „Беличица“ број 28.

Раководител на продавницата е Борис Петровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 57/63. (151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот

одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Текстилната продавница број 4 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9, на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 14 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 7.

Раководител на продавницата е Абди Акику.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 58/63. (152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата бр. 1 во Тетово, улица „Страшо Пинџур“ бр. 23, на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 15 во Тетово, улица „Страшо Пинџур“ бр. 35.

Раководител на продавницата е Тришо Ристовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 64/63. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата број 6 во Тетово ул. „Беличица“ бр. 26, на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово се менува и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 5 во Тетово, улица „Тодор Цицоски Мерџан“ бр. 2.

Раководител на продавницата е Славе Гавровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 72/63. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 1961 година фирмата на Продавницата број 8 во Тетово, улица „Страшо Пинџур“ број 18 на Трговското мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 18 во Тетово, плоштад „Маршал Тито“ број 26.

Раководител на продавницата е Ферит Абдулаи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 67/63. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 69, страна 199 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје (Мала станица) на Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал и градежна железарија на големо и мало „Огрев“, Скопје согласно со Одлуката на Работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 79/63. (161)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 556, страна 124 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, број 15031 од 12. XII. 1962 година дејноста на Стовариштето во Скопје на Српската фабрика за стакло од Параќин во иднина се проширува и со: продажба на шупло стакло — порцулански и керамички артикли како сродни индустриски стоки.

Стовариштето ќе врши продажба на мало и големо спрема решението на Народниот одбор на град Скопје — Секретаријат за стопанство број 1076/10. IX. 1954 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 91/63. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 74, страна 233, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата (книжарница) во Скопје, ул. „Гуро Салај“ б. б. на Претпријатието за учебници, прирачници, школски и административни книги и обрасци „Просветно дело“ од Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од 1. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 732/62. (163)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 303, страна 1249, книга I е запишано следното: Решението на овој суд Фи бр. 8/63 од 19. I. 1963 година по однос на дејноста на Занаецкското претпријатие „Електро метал“ — Тетово, се исправува, така што во иднина дејноста на Занаецкското претпријатие „Електро метал“, Тетово, согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-18305 од 24. XII. 1962 година е: изведување на електроинсталации за осветление, моторни инсталации, далеководи и трансформатори до 10 кв на индустриски објекти, оправка на сите видови електрични уреди, изработка на лимаро-браварски производи, вршење лимарски, браварски и водоинсталатерски услуги и услуги од градежното занаетчиство, како и продажба на сите видови електрични материјали,

музички инструменти, радиоапарати и прибор, санитарни инсталациони и водоинсталациони материјали и уреди и лимаро-браварски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 100/63. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 217 е запишано следното: Васил Попов, досегашен в. д. управник на Земјоделската задруга „Слога“ — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-5931/1 од 26. XII. 1962 година Митко Георгиев. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници: Андон Лазаров Брзилов, комерцијалист, и Александар Ристов Николов, шеф на сметководството, сметано од 9. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 101/63. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 655, страна 853, книга II е запишано следното: Горѓи Мицев, досегашен раководител на Занаемчиската паркетарска задруга „Братство единство“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Иванов Александар. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Станиша Р. Младенов, сметано од 22. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 124/63. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-2338/1 од 19. II. 1963 година дејноста на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“, Скопје, во иднина се проширува и со продажба на хемиски производи од гранката 120.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 125/63. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 239, страна 631 е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје: Андоновски Трајче и Горевски Љубо им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За потписници на фабриката и понатака остануваат: Русев Герман, Чилиманов Иван, инж. Димов Димитар, технички директор, и Ивановска Мара, шеф на сметководството, сметано од 20. II. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 119/63. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 285, страна 733 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1409 од 12. XII. 1962 година и решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје брј 04-717 од 11 и 16. II. 1963 година кон Претпријатието „Вардар“ увоз-извоз Скопје се припојува Претпријатието за купопродажба и поправка на радиоапарати и делови „Радио центар“ — Скопје.

Со припојувањето Претпријатието за купопродажба и поправка на радиоапарати и делови „Радио центар“ — Скопје се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 14, страна 43.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 141/63. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 78, страна 225 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-908/1 од 6. II. 1963 година дејноста на Претпријатието за промет со лекови „Реплек“ од Скопје се менува и дополнува, така што во иднина ќе гласи: да врши набавка на: лекови, хемикалии, санитарски и завојни материјали, лабораториски материјали и опрема, забни материјали и опрема, медицински, електромедицински и технички инструменти и друга опрема за здравни установи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 144/63. (267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 356, страна 1171 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 13056/1 од 11. I. 1963 година кон Монтажно-инсталатерското претпријатие „Трајко Капчев“ од Титов Велес се припојува Електроинсталатерското претпријатие „Динамо“ од Титов Велес.

Со горечитираното решение на Народниот одбор на општината Титов Велес број 13056/1 од 11. I. 1963 година и дејноста на Монтажното инсталатерско претпријатие „Трајко Капчев“ од Титов Велес во иднина е: вршење браварска, лимарска и инсталатерска дејност за централно греење и уреди за аклиматизација, инсталација за водовод, гасни постројки, канализација, електроинсталатерска дејност, винкловање на електромотори, поправка на електрични уреди и грамба на ниско напонска електрична мрежа, далеководи и постројки на 10/0, 4 кв.

Исто така досегашниот потписник на претпријатието Благој Трајков Нанчев, мајстор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Петруш Гајдов, шеф на сметководството, и Ратко Ѓорѓиоски, секретар. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Благој Панов Мадаров, директор, сметано од 11. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 107/63. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 383, страна 159 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Проектантското биро — Гевгелија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 695/1 од 9. II. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Гевгелија број 03-5644 од 26. XII. 1962 година е припоено кон Проектантското биро — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 158/63. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 89, страна 227 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 695/1 од 9. II. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Гевгелија број 03-5644 од 26. XII. 1962 година кон Проектантското биро — Титов Велес се припојува Проектантското биро — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 157/63. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 177, страна 505 е запишано следното: Владимир Костадиновиќ, досегашен потписник на Рудникот за хром и антимон „Лојане“, Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на рудникот е назначен Властимир Мариќ, директор на стопанско-сметководниот комерцијален сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници, сметано од 28. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 146/63. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 324, страна 985 е запишано следното: Димитров Петре, досегашен директор на Трговското претпријатие за промет со мешана стока на мало „Клепа“ од Градско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решение на Народниот одбор на општината Градско број 2316 од 6. IX. 1962 година Бошко Ристовски и за шеф на сметководството Ангеловски Јордан. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, сметано од 21. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120/63. (269)

КОНКУРСИ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СРМ — СКОПЈЕ И ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА СРМ — СКОПЈЕ

распишуваат

К О Н К У Р С

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ — ХИДРОЦЕНТРАЛА „ТИКВЕШ“ НА ЦРНА РЕКА

Конкурсот се распишува по одредбите од чл. 48 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 45/61 год.) и одредбите од Законот за изградба на инвестиционите објекти („Службен весник на НРМ“ бр. 33/62 год.).

I. Инвеститори: Дирекција за изградба на мелиоративните системи во СРМ — Скопје и Електростопанската заедница на СРМ — Скопје.

II. Проектант: „Енергопроект“ — Београд.

III. Предмет на конкурсот е: Утврдување подобност на изведувачи за изградба на објектот:

1. Насипна брана „Тиквеш“ на Црна Река кај село Возарци, Кавадарско со соодветните органи — градежни работи со претсметковна вредност на работите од ссa 5.570.000.000 динари.

2. Инекциона завеса на браната „Тиквеш“ со претсметковна вредност на работите од ссa 717.000.000 динари.

3. Претсметковна вредност на сите главни градежни работи изнесува ссa 6.287.000.000 динари.

Се повикуваат заинтересираните претпријатија да на адреса Дирекција за изградба на мелиоративните системи во СРМ — ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 84-а Скопје, со ознака „ЗА КОНКУРС“ поднесат пријави за доказ на својата спремност за изведување на горенаведените работи.

За оценување на подобноста претпријатијата треба да ја поднесат следната документација:

1. Решение за регистрација на организацијата,
2. Оверен препис од образец 14 од завршната сметка за 1962 година,

3. Податоци за стручните кадри кои имаат искуство во изведувањето на слични работи и кои ќе бидат обавезно запослени при изведувањето на предните градежни работи,

4. Податоци за расположивата механизација со која ќе се преземе изведувањето на градежните работи,

5. Да се наведат вакви и слични објекти кои стопанската организација ги градела досега,

6. Изјава дека се со техничката документација, теренските, геолошките, хидролошките и останатите важни услови запознати и дека е пријавата поднесена по проучувањето на споменатата документација.

IV. Рок за завршување на работите на овој инвестиционен објект е месец ноември 1967 година.

V. Рок за доставување на податоците односно пријавите за овој конкурс е 28 декември 1963 год.

VI. Заинтересираните можат да добијат на увид потребна техничка документација, како и појасненија во Управата на системот „Тиквешко Поле“ во Кавадарци или на телефон бр. 81-087 и 81-267 Кавадарци.

VII. Комисијата нема да ги зема во предвид пријавите на оние стопански организации кои не одговараат на условите од овој конкурс.

VIII. Инвеститорот по завршениот конкурс писмено ќе ги обавести сите понудувачи за резултатите од истиот во законски предвидениот рок. (1542)

Советот на Заводот за рибарство на СРМ, во согласност со Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР на Заводот за рибарство на СРМ — Скопје

Услови: Завршено високо образование на Земјоделско-шумарскиот факултет или Природно-математичкиот факултет — група биологија со научно звање виши научен соработник или вонреден професор на универзитет.

Плата по Правилникот за распределба на личниот доход на работниците и службениците на Заводот.

Рок за поднесување пријави по овој конкурс е месец дена од објавувањето. До колку во определениот рок не се пополни работното место, конкурсот останува отворен до пополнувањето. Молби со потребните документи се поднесуваат до Заводот за рибарство на СРМ, пошт. фах 190 — Скопје.

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за следното упразнето работно место:

1) Управител на Установата со самостојно финансирање — Градска библиотека.

Услови:

Кандидатот треба да има:

— завршен филозофски факултет-катедра за библиотекарство и 3 години практика;

— педагошка академија — македонски јазик и југословенска книжевност и 5 години практика;

— средна библиотекарска школа со 7 години практика или друга средна школа и 10 години практика.

Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Куманово.

Настап на работа по истекнувањето на конкурсот.

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува од денот на објавувањето во „Службениот весник на СРМ“ (1494)

Во смисла на член 60 од Статутот на Комуналниот завод за социјално осигурување и член 27 од Правилникот за трудови односи на КЗСО — Охрид, Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на КЗСО — Охрид

2. Шеф на Отсекот за пензиско и инвалидско осигурување

3. Шеф на Отсекот за здравствено осигурување

У С Л О В И:

За работното место под точка прва кандидатот треба да има висока школска или стручна спрема со над 5 години служба на раководни места;

За работното место под точка втора кандидатот треба да има висока или виша школска стручна спрема со 3 години соодветна службеничка практика;

За работното место под точка трета кандидатот да има висока или виша школска спрема со три години потребна службеничка практика.

Молбите правилно таксирани и со потребните документи за засновување на трудов однос кандидатите да ги достават на адреса: Комунален завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците на КЗСО — Охрид.

Заинтересираните за поблиски информации можат да се обратат во КЗСО — Охрид. (1490)

Конкурсната комисија за назначување управници на земјоделските задруги на Собранието на општината Старо Нагоричане,

распишува

К О Н К У Р С

за назначување управник на Земјоделската задруга „Козјак“, село Челопек.

Услови: Кандидатот да има завршено земјоделски факултет со над 5 години работа во структурата од кои над 3 години на раководни места или средно земјоделско училиште со над 15 години работа во структурата од кои над 5 години на раководни места.

Стапување на работа веднаш по назначувањето.

Личен доход по правилникот за распределба на личниот доход на задругата.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите молбите со потребните документи ги поднесуваат до Конкурсната комисија за назначување управници на земјоделските задруги на Собранието на општината Старо Нагоричане. (1489)

На основа Одлуката бр. 106/63 на Советот на Здравствената станица, како и согласноста на Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ под бр. 03-2941/1 од 4. XII. 1963 година, Управниот одбор на Здравствената станица во Вевчани

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација и тоа:

1. Еден лекар по гинекологија и акушерство и
2. Еден лекар по педијатрија.

Услови: Завршен лекарски стаж. Кандидатот да има најмалку три години работен стаж во село, како и позитивна оценка или мислење на самоуправните органи за неговата работа.

Настап на работа веднаш или по договор.

Личен доход според Правилникот за расподелба на личните доходи на здравствените и останатите работници на Здравствената станица.

Конкурсот важи до пополнување на работните места.

Молби прописно таксирани со целокупната документација, предвидена со условите на овој конкурс, да се доставуваат до Управниот одбор на Здравствената станица во Вевчани. (1491)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за директор на Институтот

Право на учество на конкурсот имаат лица што ги исполнуваат условите предвидени со Законот за научна работа и Правилата на Институтот.

Кандидатите со пријавата треба да поднесат куца биографија и список на научните трудови.

Конкурсот трае месец дена од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат до архивата на Земјоделскиот испитателен институт. (1537)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ:

- ХИРУРГИЈА, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач)
- ФИЗИОЛОГИЈА, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ:

- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, три асистента
- ФТИЗИОЛОГИЈА, два асистента
- ОФТАЛМОЛОГИЈА, два асистента
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА, два асистента
- ПЕДИЈАТРИЈА, два асистента
- СУДСКА МЕДИЦИНА, еден асистент
- ФИЗИОЛОГИЈА, три асистента
- ХИРУРГИЈА, два асистента
- РАДИОЛОГИЈА, еден асистент
- МИКРОБИОЛОГИЈА, еден асистент
- ПРОТЕТИКА, еден асистент

Кандидатите под точка I и II со пријавата треба да поднесат потребни документи за избор предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицинскиот факултет, како и чл. 31 од Законот за јавните службеници во колку не се во работен однос.

Овој конкурс трае месец дена по објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје. (1520)

ДЕКАНАТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I. ЗА СТАЛНИ ХОНОРАРНИ ЛЕКАРИ:

- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, два лекара
- ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден лекар
- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, еден лекар

Кандидатите под точка I треба да поднесат пријава таксирана со 50 дин. марка, биографија и диплома за завршен соодветен факултет.

Овој конкурс трае до неговото пополнување. (1519)

СОДРЖИНА

Страна

284. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи, установи и организации — — — —	825
285. Решение за именување претседател на Републичката комисија за верски прашања — — — —	826
286. Решение за именување директор на Заводот за техничка помош — — — —	826
287. Решение за разрешување директорот на Заводот за водостопанство — Скопје —	826
288. Решение за назначување инспектор на Републичкиот сообраќаен инспекторат	826
289. Решение за именување член на Републичката комисија за службенички работи — — — —	826
290. Решение за именување член на Комисијата за бегалци од Егејска Македонија	827
291. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за одликувања —	827
292. Решение за разрешување и назначување помешници на републички секретари	827